

Врз основа на член 20 од Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје и член 14 од Деловникот за работа на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, Управниот одбор на Друштвото на состанокот одржан на 26.06.2026 година, донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Финансиски извештаи за АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за годината завршена на 31 декември 2025 година со Извештај на независниот ревизор РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

1. Се усвојуваат Финансиските извештаи за АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за годината завршена на 31 декември 2025 година со Извештај на независниот ревизор РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, доставени од Сектор за финансиски работи со допис бр.05-4089/1 од 25.06.2026 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

УО бр. 02-4073/191/1

26.06.2026 година

Скопје

Изработил: И.Ј.Цикоски

Одобрил: Б.Николова

Претседател,

м-р Лазо Узунчев



Врз основа на член 34 од Статутот на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, Надзорниот одбор на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на состанокот одржан на ден 26.06.2026 година донесе


ОДЛУКА

1. Надзорниот одбор ги разгледа и ги усвои Финансиските извештаи за АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за годината завршена на 31 декември 2025 година со Извештај на независниот ревизор РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, бр.05-4089/1 од 25.06.2026 година, усвоени со Одлука УО бр.02-4073/191/1 од 26.06.2026 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

НО бр.02-4074/55/3
26.06.2026 година
Скопје

Претседател,
м-р Александар Мурговски



**Акционерско друштво за производство на електрична енергија
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост
Скопје**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2025
со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА УСПЕХ / ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ	10
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2025 ГОДИНА	
ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2025 ГОДИНА	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопственикот/сопствениците на Друштвото АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје (Друштвото) коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2025 како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и преглед на значајните сметководствени политики.

Основа за мислење со резерва

Процена и обезвреднување на Недвижности, постројки и опрема и ревалоризациони резерви

Како што е обелоденето во Белешката 12.2 кон придружните финансиски извештаи, дел од недвижностите, постројките и опремата (НПО) за годината што завршува на 31 декември 2025 година се признати во износи кои базираат на порано важечките сметководствени прописи во Република Северна Македонија, а кои пропишуваат ревалоризација на набавната вредност и на исправката на вредноста на недвижностите, постројките и опремата со примена на општ индекс на цени на индустриските производи и примена на пропишани стапки на амортизација. Ваквиот сметководствен третман не е во согласност со барањата на МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема, ниту со барањата на МСФИ 1 - Примена на Меѓународните стандарди за финансиско известување за прв пат. Другиот дел од НПО, кои се набавени по статусните промени од 01.09.2005 година, ентитетот ги води според амортизирана набавна вредност, што е во согласност со усвоените сметководствени политики. Вкупната вредност на недвижности, постројки и опрема кои се набавени пред 01.09.2005 година, согласно пресметки на раководството, изнесува 7.860.549 илјади денари (околу 28% од сегашната вредност на недвижностите, постројките и опремата). Со стандардните ревизорски постапки ние не бевме во можност да го оцениме ефектот на ревалоризацијата, како и на останат капитал, коишто износи се преземени со статусни промени во 2005 година, а се поврзани со преземените основни средства.

Понатаму, раководството делумно ги проценило недвижностите, постројките и опремата за обезвреднување на средствата, што не е во согласност со сметководствените стандарди. Поради природата на евиденциите на Друштвото ние не бевме во состојба да ги утврдиме ефектите врз вредноста на недвижностите, постројките и опремата, и ревалоризационите резерви на Друштвото на ден 31 декември 2025 година, ниту ефектите на нето резултатот за годината што завршува на истиот ден.

Обезвреднување на краткорочни финансиски средства

Во билансот на состојба на 31.12.2025 година, Друштвото прикажува дадени заеми на износ од 2.137.985 илјади денари, кои се презентирани во белешка 13.8 Краткорочни финансиски средства (31.12.2024: 2.583.906 илјади денари). За дел од овие побарувања по основ на заеми кон поврзани друштва на износ од 265.478 илјади денари, раководството нема направено тест на обезвреднување на побарувањата за дадени заеми, иако, согласно меѓународните сметководствени стандарди има индикации за обезвреднување на побарувањата. Следствено на тоа, ние не бевме во можност да ги утврдиме можните ефекти врз вредноста на овие побарувања во финансиските извештаи на Друштвото на ден 31 декември 2025 година, ниту ефектите на нето резултатот за годината што завршува тогаш.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите други етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето професионално расудување, беа од најголемо значење во нашата ревизија на финансиските извештаи за тековниот период. Овие прашања беа разгледани во контекст на нашата ревизија на финансиските извештаи во целина и во формулирањето на нашето мислење за нив и ние не даваме посебно мислење за овие прашања. Покрај прашањето што е опишано во параграфот Основа за мислење со резерва, ги утврдивме работите што се опишани подолу за да бидат клучни ревизорски прашања што треба да се соопштат во нашиот извештај.

1. Клучно ревизорско прашање - Признавање на приходи од продажба на електрична енергија

Како што е обелоденето во Белешка 4 кон финансиските извештаи, приходите од продажба на електрична енергија претставуваат значајна ставка во финансиските извештаи на Друштвото.

Ова прашање го сметавме за клучно ревизорско прашање поради значајноста на приходите, комплексноста поврзана со мерењето и признавањето на испорачаната електрична енергија, како и ризикот приходите да не бидат признаени во соодветниот пресметковен период.

Како ревизијата го адресираше клучното ревизорско прашање

Нашите ревизорски постапки, меѓу другото, вклучуваа:

- разбирање, оценка и тестирање на релевантните интерни контроли поврзани со процесот на признавање на приходи;
- тестирање на примерок на трансакции од продажба на електрична енергија и нивно усогласување со релевантна придружна документација;
- проверка на соодветноста на признавањето на приходите околу крајот на извештајниот период со цел да се оцени правилноста на временското разграничување;
- аналитички постапки преку споредба на приходите со произведените и продадените количини на електрична енергија.

2. Клучно ревизорско прашање - Постојење на залихи и производствен процес

Како што е обелоденето во Белешка 13.1 кон финансиските извештаи, Друштвото поседува значајни залихи на енергенси, резервни делови, материјали и други средства кои се користат во процесот на производство на електрична енергија. Производствениот процес вклучува значајна потрошувачка на ресурси и претставува основа за остварување на деловните приходи на Друштвото.

Ова прашање го сметавме за клучно ревизорско прашање поради значајноста на залихите и производствените активности, сложеноста поврзана со утврдувањето на постоењето и количините на одредени видови залихи, како и потребата од оценка на конзистентноста и разумноста на производствените податоци и нивната поврзаност со потрошените ресурси. Дополнително, ревизијата бараше значајно внимание во однос на физичката верификација на залихите и оценка на производствените процеси.

Како ревизијата го адресираше клучното ревизорско прашање

Нашите ревизорски постапки, меѓу другото, вклучуваа:

- присуство и набљудување на постапките за попис на значајни залихи на избрани локации;
- тестирање на примерок на залихи преку усогласување на пописните количини со сметководствената евиденција;
- оценка на контролите поврзани со евидентирањето на производството и потрошувачката на енергенси и материјали;
- аналитички постапки преку споредба на произведените количини на електрична енергија со потрошувачката на клучни инпути и историски показатели;
- оценка на разумноста и конзистентноста на производствените извештаи и податоци користени од страна на раководството.

Материјална неизвесност поврзана со претпоставката за континуитет

Без да дадеме натамошни квалификации во нашето мислење, посочуваме внимание на Белешка 3 во финансиските извештаи којашто укажува дека во претходните периоди (2020 до 2023 година) оперативното работењето на Друштвото се одржуваше со субвенции од основачот Влада на Р.С.Македонија. Во 2025 година Друштвото реализира значаен негативен резултат од 6.656.938 илјади денари (2024: 7.569.570 илјади денари). Овие услови укажуваат на постоење на материјална неизвесност којашто може да наметне значајно сомневање за способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет. Основачот го поддржува тековното работење на Друштвото преку издавање на државни гаранции со кои се обезбедуваат сегашни и идни проекти за производство на различни видови на електрична енергија и преку тоа ја покажува намерата да продолжи да ги поддржува активностите на Друштвото и да дава финансиска и останата поддршка на активностите на Друштвото во наредните 12 месеци, доколку е тоа неизбежно.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.



PCM МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
Т+389 (0)2 3233 301
Т+389 (0)2 3233 302
www.rsm.mk

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитае останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорности на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е потребна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да ја ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надзор на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Понатамошен опис на нашите одговорности за ревизијата на финансиските извештаи е вклучен во Додаток 1 од овој извештај на ревизорот. Овој опис претставува дел од нашиот извештај на ревизорот.

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 26.06.2026

Овластен ревизор
Јаглика Јорданова Андријеска

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, cursive 'J' followed by several loops and a horizontal stroke.

Друштво за ревизија
PCM МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје



БИЛАНС НА УСПЕХ / ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

	Бележка	Години завршена на 31 декември	
		2025	2024
		МКД: 000	МКД: 000
Останати приходи од работењето	4	21,190,869	21,431,146
Приходи од работењето	5	748,225	601,519
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината		21,939,094	22,032,665
Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	13.1	550,788	954,808
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		162,716	550,788
Трошоци за сировини и други материјали	8	388,072	404,021
Набавна вредност на продадени стоки	8	9,243,038	9,031,238
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и услуги со карактер на материјални трошоци	8	6,904,378	6,437,524
Останати трошоци од работењето	8	-	-
Трошоци за вработени	8	2,984,886	4,903,586
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	8	806,305	855,219
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	6	4,708,643	4,868,659
Разезервирања за трошоци и ризици	7	2,750,121	2,918,679
Останати расходи од работењето	8	76,687	41,905
Расходи од работењето	8	312,043	359,877
Приходи од финансирање	8	38,533	174,401
Расходи од финансирање	9	27,624,634	29,591,090
Добивка / (Загуба) пред оданочување	10	151,724	825,203
Данок на добивка	10	535,051	432,328
Нето добивка / загуба	11	(6,656,938)	(7,569,570)
ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ		(6,656,938)	(7,569,570)

Останата сеопфатна добивка

Загуба за годината	(6,656,938)	(7,569,570)
Останата сеопфатна добивка	-	-
Останата сеопфатна загуба	-	-
Вкупна сеопфатна загуба за годината	(6,656,938)	(7,569,570)

Овие финансиски извештаи се усвоени и одобрени од раководството на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост

Директор за финансиски работи
Иван Стојановски



Генерален директор
Лазо Узунчев



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Белешка	Години, завршена на 31 декември	
		2025	2024
		МКД 000	МКД 000
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12.1	355,652	373,491
Материјални средства	12.2	37,871,875	39,085,321
Вложувања во недвижности	12.3	-	-
Долгорочни финансиски средства	12.4	1,812,263	916,092
Долгорочни побарувања	12.5	-	-
Одложени даночни средства	12.6	-	-
Долгорочни средства		40,039,780	40,274,904
Залихи	13.1	4,596,740	4,740,360
Нетековни средства кои се чуваат за продажба	13.2	-	-
Побарувања од поврзани друштва	13.3	770,577	732,839
Побарувања од купувачите	13.4	4,771,076	4,009,679
Побарувања од државата	13.5	254,950	723,462
Побарувања од вработените	13.6	1,332	2,058
Останати краткорочни побарувања	13.7	35,756	35,894
Краткорочни финансиски средства	13.8	2,137,982	2,583,906
Парични средства	13.9	289,344	665,587
Однапред платени трошоци	13.10	1,016,729	602,166
Тековни средства		13,874,488	14,095,727
ВКУПНО СРЕДСТВА		53,914,276	54,470,631
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал на содружниците	16	32,311,373	32,311,373
Останат капитал	16	6,785	6,785
Ревалоризациони резерви	16	1,079,918	1,079,918
Резерви	16	3,586,075	3,413,507
Акумулирана добивка/(загуба)	16	(7,547,265)	194,873
Добивка/(загуба) за годината		(6,656,938)	(7,569,570)
Капитал и резерви		22,779,948	28,436,886
Долгорочни резервирања	14.1	1,165,397	820,660
Долгорочни обврски	14.2	15,836,496	11,145,111
Одложени даночни обврски	14.3	-	-
Долгорочни обврски		17,001,893	12,085,771
Обврски кон поврзани друштва	15.1	714,906	479,189
Обврски кон добавувачите	15.2	4,939,358	4,712,018
Обврски кон државата	15.3	49,896	59,658
Обврски кон вработените	15.3	13,098	23,330
Останати краткорочни обврски	15.4	66,278	274,745
Краткорочни финансиски обврски	15.5	3,100,486	2,798,221
Однапред пресметани обврски	15.6	5,248,418	4,620,812
Тековни обврски		14,132,436	12,967,974
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		53,914,276	54,470,631

Овие финансиски извештаи се усвоени и одобрени од раководството на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост


Директор за финансиски работи

Иван Стојановски



Генерален директор

Лазо Узунчев



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

МКД '000	Капитал	Останат капитал	Ревалоризациони резерви и разлики од вреднување на компоненти на останата сеопфатна добивка	Резерви	Акумулирана добивка/ (загуба)	Вкупно
2024						
Состојба на 1 јануари	32.311.921	6.260	1.079.918	3.367.558	240.822	37.006.479
Распределба на резерви				45.949	(45.949)	-
Корекција	(548)	525				(23)
Нето добивка/загуба за годината					(7.569.570)	(7.569.570)
Состојба на 31 декември	32.311.373	6.785	1.079.918	3.413.507	(7.374.697)	29.436.886
2025						
Состојба на 1 јануари	32.311.373	6.785	1.079.918	3.413.507	(7.374.697)	29.436.886
Распределба на резерви				172.569	(172.569)	-
Нето добивка/загуба за годината					(6.656.938)	(6.656.938)
Состојба на 31 декември	32.311.373	6.785	1.079.918	3.586.075	(14.204.204)	22.779.948

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

МКД '000	2025	2024
А Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка / (загуба) пред оданочување	(6.656.938)	(7.569.570)
Усогласувања за:		
Депрецијација / амортизација и резервирања	3.062.164	3.278.556
Вредносно усогласување на побарувања	45.654	7.522
Отпис на побарувања/обврски	(19.151)	(33.110)
Вишоци	(1.457)	(2.361)
Кусоци	12.447	17.205
Добивка од продажба на ОС	-	-
Загуба од расходување или од продажба на ОС	2.205	4.136
Долгорочни резервирања	244.737	178.975
Корекција во капитал (отстапување на ОС помеѓу подружници)	-	23
Приходи од вложувања, нето	(109.414)	(312.000)
Приходи/расходи за камати, нето	488.736	(85.014)
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал	(2.931.017)	(4.515.637)
Намалување/(Зголемување) на залихите	132.629	(25.864)
Намалување/(Зголемување) на побарувања од поврзани друштва	(37.938)	(284.892)
Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачите	(815.997)	(1.353.974)
Намалување/(Зголемување) на побарувања од државата	416.612	(86.655)
Намалување/(Зголемување) на побарувања од вработените	723	(21)
Намалување/(Зголемување) на останатите краткорочни побарувања	138	2.998.181
Намалување/(Зголемување) на краткорочни финансиски средства	445.924	(2.183.022)
Намалување/(Зголемување) на АВР	(414.563)	812.793
Зголемување/(Намалување) на обврските кон поврзани друштва	235.716	43.228
Зголемување/(Намалување) на обврските кон добавувачите	246.490	1.217.958
Зголемување/(Намалување) на обврските кон државата	(9.762)	(95.577)
Зголемување/(Намалување) на обврските кон вработените	(10.234)	(194.780)
Зголемување/(Намалување) на останатите краткорочни обврски	(208.467)	(20)
Зголемување/(Намалување) на ПБР	382.868	391.037
Парични средства кои произлегуваат од работењето	(2.566.877)	(3.277.243)
Платени камати	(491.392)	(397.491)
Платен данок на добивка	-	(70.500)
Нето парични текови од оперативни активности	(3.058.269)	(3.745.235)
Б Парични текови од инвестициони активности		
Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства	(1.605.437)	(3.187.641)
Продажба на недвижности, материјални и нематеријални средства	77.934	3.128
Примени камати	2.655	482.505
Примени дивиденди	109.414	312.000
Купување на акции/удели, дадени заеми	(896.171)	(715.700)
Нето парични текови од инвестициони активности	(2.311.604)	(3.105.708)
В Парични текови од финансиски активности		
Прилив/(одлив) по основ на долгорочни кредити	4.691.385	6.163.520
Прилив/(одлив) по основ на краткорочни кредити	302.264	118.691
Нето парични текови од финансиски активности	4.993.650	6.282.211
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	(376.223)	(568.731)
Парични средства на почетокот на годината	665.567	1.234.298
Парични средства на крајот на годината	289.344	665.567

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО ЗА ДРУШТВОТО

АД Електрани на Северна Македонија (АД ЕСМ) е акционерско друштво во државна сопственост, формирано со поделбата на Електростопанство на Македонија АД Скопје. Преструктурирањето е завршено на 1 септември 2005 година и друштвото е регистрирано во Судот во Скопје под трег.бр.5021/05 од 9 септември 2005 година. Основна дејност на Друштвото е производство на електрична енергија. Оперативната структура на Друштвото е составена од Дирекција и 8 регистрирани производствени единици и тоа ХЕС Црн Дрим, ХЕЦ Тиквеш, ТЕС Неготино, ХЕС Маврово, ХЕС Треска, РЕК Осломеј, РЕК Битола и Енергетика.

На 18 ноември 2005 година, Регулаторната Комисија за Енергетика на Република Северна Македонија има донесено Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за АД ЕСМ, под евидентен број ЕЕ – 05.01.1/5. Временскиот период на важење на лиценцата е 35 години и е со важност до 1 Ноември 2040 година.

Поврзани субјекти на Друштвото се:

Фабрика за опрема и резервни делови (ФОД) ДООЕЛ Новаци	100%
ЕСМ Продажба ДООЕЛ Скопје	100%
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје	100%
ЕСМ Дистрибуција на топлина ДООЕЛ Скопје	100%
ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ Скопје	100%
ЕСМ Снабдување со топлина ДООЕЛ Скопје	100%
ЕСМ Молика ДООЕЛ Битола	100%
Ски Центар Попова Шапка ДООЕЛ Тетово	100%
ЕСМ Топлофикација Битола ДООЕЛ с. Новаци	100%
ЕСМ Мониторинг ДООЕЛ Скопје	100%

Во текот на 2017 год беа ликвидирани заеднички вложувања во: ЕЛМЕ Снабдување доо Скопје, ЕЛМЕ Дистрибуција доо Скопје и ЕЛМЕ Производство доо Скопје. Во ликвидираните заеднички вложувања АД ЕСМ поседувал 50% од основачките влогови.

На 20 март 2006 година, со Одлука број 02-410 од Регулаторна Комисија за Енергетика на Република Северна Македонија, АД ЕСМ доби лиценца за Подружница Енергетика-Скопје за вршење на енергетска дејност и тоа :

- производство на топлинска енергија
- дистрибуција на топлинска енергија
- снабдување со топлинска енергија

На 22 Декември 2008 година, со Одлука број 02-2187/1 и Одлука број 02-2188/1 од Регулаторна Комисија за Енергетика на Република Северна Македонија, АД ЕСМ доби лиценца за Подружница Енергетика-Скопје за вршење на енергетска дејност и тоа :

- дистрибуција на електрична енергија
- снабдување со електрична енергија

Со 30.09.2023 година, согласно Спогодбата за присоединување (нотарски акт ОДУ бр. 568/23), Акционерско друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ НЕГОТИНО, во државна сопственост, Неготино, С.Дуброво – Неготино се присоединува кон Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје.

На 31 декември 2025 година, Друштвото има 4.362 вработени (2024 година: 4.484 вработени).

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ЕМБС	6023754
Целосен назив на правното лице	Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје
Седиште	Ул. 11-ТИ ОКТОМВРИ Бр.9 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР ЦЕНТАР
Вид на субјект на упис	АД
Датум на основање	30.6.2005

Основна главнина

Паричен влог МКД	0,00
Непаричен влог МКД	32.311.373.000,00
Уплатен дел МКД	32.311.373.000,00
Вкупно основна главнина МКД	32.311.373.000,00

Сопственици

ЕМБС	4064674
Назив	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Адреса	Ул. БУЛЕВАР ИЛИНДЕН Бр.2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
Држава	Република Северна Македонија
Тип на сопственик	Основач/сопственик / Основач
Паричен влог МКД	0,00
Непаричен влог МКД	32.311.373.000,00
Уплатен дел МКД	32.311.373.000,00
Вкупно основна главнина МКД	32.311.373.000,00

Дејност:

Приоритетна дејност / Главна приходна шифра	35.11 Производство на електрична енергија
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	

Евидентирани се дејности во надворешниот промет

- Лиценца од РКЕ на РМ за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија бр. 02-1391/1 од 18.11.2005 год. изменета со Одлука на РКЕ на РМ УП1.бр.07-261/14 од 24.12.2014 година и со Одлука на РКЕ на РМ УП1.бр.07-261/14 од 06.02.2017 год, со евидентен број на лиценца бр.ЕЕ-05.01.1/05.2/14.2/17, со временски период на важење од 35 год. до 24.12.2049 год.
- Лиценца од РКЕ на РМ за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија УП 1 бр. 11-19/16 од 28.06.2016 год. со евидентен број на лиценца бр.ТЕ-15.03.1/16 од 28.06.2016 год. со временски период на важење од 10 год. до 28.06.2026 год.
- Лиценца од РКЕ на РМ за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија бр. ТЕ-01.01.1/06 од 20.03.2006 год. со временски период на важење од 35 год . до 20.03.2041 год.
- Лиценца од РКЕ на РМ за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија бр. ТЕ-02.02.1/06 од 20.03.2006 год. со временски период на важење од 35 год . до 20.03.2041 год.
- Лиценца од РКЕ на РМ за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи бр. 02-2188/1 од 22.12.2008 год. изменета со Одлука на РКЕ на РМ УП1.бр.12-19/17 од 06.02.2017 год, со евидентен број на лиценца бр. ЕЕ -32.08.1/08.2/17, со временски период на важење од 10 год. до 22.12.2018 год.
- Лиценца од РКЕ на РМ за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија бр. 02-2187/1 од 22.12.2008 год. измената со Одлука на РКЕ на РМ УП1.бр.12-18/17 од 06.02.2017 година, со евидентен број на лиценца бр. ЕЕ-31.03.1/08.2/17, со временски период на важење од 35 год до 22.12.2043 год.
- Лиценца од РКЕ на РМ за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија УП1.бр.07-18/14 од 27.02.2014 година изменета со Одлука на РКЕ на РМ УП1.бр.07-18/14 од 06.02.2017 год, со евидентен број на лиценца бр.ЕЕ-161.12.1/14.2/17, со временски период на важење од 35 год. до 27.02.2049 год.

Овластувања:

Управител

Име	ЛАЗО УЗУНЧЕВ
Овластувања	Претседател на Управен одбор, Генерален директор

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се изготвени со употреба на концептот на набавната вредност.

Финансиските извештаи се изготвени врз претпоставка на континуитет во работењето, односно Друштвото нема намера и нема причини да го прекине работењето во блиска иднина.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Со овие сметководствени политики се регулираат прашања во врска со финансиската состојба, успешноста и промените во финансиската состојба на Друштвото. Усогласеноста со сметководствените политики и прашањата што тие ги регулираат се во функција на Раководството на Друштвото при подготовка, презентирање и обелоденување на финансиските извештаи.

Сметководствените политики на Друштвото опфаќаат специфични принципи, основи, конвенции, правила и практики кои се применуваат при приготвување и презентирање на финансиските извештаи.

Со примена на овие политики се овозможува финансиските извештаи на Друштвото да бидат споредливи во тековната година со извештаите од претходните години, како и со финансиските извештаи од другите друштва.

Сметководствените политики се применуваат по принципот на конзистентност за слични трансакции, други настани и услови.

Во Службен весник на РСМ број 75 од 3 април 2024 година објавен е Правилникот за начинот на водење сметководство во кој се објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување. Меѓународните стандарди за финансиско известување ги содржат Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС). Согласно овој Правилник, субјектот ги усвои МСФИ почнувајќи од 1 јануари 2025 година.

Нема значајни ефекти од промената на сметководствените политики.

Континуитет на работењето

Во претходните периоди (2020 до 2023 година) оперативното работењето на Друштвото се одржуваше со субвенции од основачот Влада на Р.С.Македонија, кои што влијаеа и на остварениот позитивен финансиски резултат (добивка по оданочување) во 2023 година од 312.162 илјади денари. Во 2025 година Друштвото реализира значаен негативен резултат од 6.656.938 илјади денари (2024: 7.569.570 илјади денари). Овие услови укажуваат на постоење на материјална неизвесност којашто може да наметне значајно сомневање за способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет. Основачот во текот на енергетската криза континуирано го поддржуваше работењето на Друштвото преку субвенционирање на работењето, како и преку издавање на државни гаранции со кои се обезбедуваат сегашни и идни проекти за производство на различни видови на електрична енергија и преку тоа ја покажува намерата да продолжи да ги поддржува активностите на Друштвото и да дава финансиска и останата поддршка на активностите на Друштвото во наредните 12 месеци, доколку е тоа неизбежно.

Земајќи ги предвид овие факти, раководството има заклучено дека користење на принципот на континуитет како основа за подготовка на поединечните финансиски извештаи е соодветно со оглед на тоа што се очекува Друштвото, со постојана поддршка од основачот – Р.С.Македонија, да биде способно да ги искористи своите средства и да ги исплати своите обврски, во вообичаениот тек на работење, без притоа да мора да прекине со работење во блиска иднина.

3.1. Презентирање на финансиски извештаи

Финансиските извештаи претставуваат структурирано прикажување на финансиската состојба и финансиската успешност на Друштвото.

Целта на финансиските извештаи е да обезбедат информации за финансиската состојба, финансиската успешност и паричните текови на Друштвото кои се корисни за Раководството на Друштвото во донесување на економски одлуки.

Финансиските извештаи, исто така, ги покажуваат резултатите од управување на Раководството со ресурсите кои му се доверени.

Согласно претходно наведените цели финансиските извештаи обезбедуваат информации за:

- Средствата,
- Обврските,
- Главнината,
- Приходите и расходите, вклучувајќи ги добивките и загубите,
- Паричните текови,
- Уплати од и распределби на сопствениците во нивно својство како сопственици.

Финансиските извештаи, Друштвото ги прикажува со еднаква важност, и тоа:

- Извештај за финансиската состојба на крајот на периодот,
- Извештај за сеопфатна добивка за периодот,
- Извештај за промена на главнината на капиталот, Извештај за парични текови за периодот,
- Белешки, кои опфаќаат преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации,
- Извештај за финансиската состојба на почетокот на најраниот споредбен период кога Друштвото применува сметководствена политика ретроспективно или прави ретроспективно повторно прикажување на ставки во своите финансиски извештаи или кога врши рекласификација на ставки во своите финансиски извештаи.

Финансиските извештаи ги содржат следните општи карактеристики :

- Објективно презентирање и усогласеност со МСФИ - бара верно претставување на ефектите на трансакции, други настани и состојби во согласност со дефинициите и критериумите за признавање на средства, обврски, приходи и расходи.
- Финансиските извештаи на Друштвото се подготвуваат врз основа на претпоставката за Континуитет во работењето.
- Пресметковна основа во сметководството се користи за признавање на ставките како средства, обврски, приходи и расходи, кога тие ги исполнуваат критериумите за признавање на соодветните елементи.
- Материјалноста и собирањето ја истакнува потребата за презентирање посебно на секоја материјална група според нивната природа или функција.
- Друштвото одвоено ги прикажува средствата и обврските и приходите и расходите и нема да врши нивно Пребивање, освен ако тоа не го дозволува некој МСФИ.
- Друштвото презентира комплетен сет на финансиски извештаи квартално и годишно.
- Друштвото обелоденува Споредбени информации за претходниот период за сите износи прикажани во финансиските извештаи за тековниот период.
- Конзистентното презентирање на финансиските извештаи подразбира задржување на начинот на презентирање и класификација на ставките од еден до друг период.

Идентификување на финансиските извештаи

Друштвото јасно го идентификува секој финансиски извештај и белешките кон финансиските извештаи и истите треба да се разликуваат од другите информации од годишните извештаи. За да бидат разбирливи презентираниите информации во финансиските извештаи и белешките на Друштвото , ги прикажува истакнатото следните информации:

- Името на известувачкото друштво или други начини за идентификација и било какви промени во тие информации од крајот на претходниот период на известување,
 - Дали финансиските извештаи се на Друштвото или група на друштва,
 - Датумот на крајот на периодот на известување или периодот покриен со сетот на финансиските извештаи или белешки,
 - Валутата во која се известува, како што е дефинирано во сметководствениот стандард за ефекти од промени на девизни курсеви,
 - Нивото на користениот начин на заокружување во презентирањето на износите во финансиските извештаи.
- Финансиските извештаи Друштвото ги прави поразбирливи со презентирање на информациите во илјади или во целосни единици на известувачката валута со обелоденување на нивото на заокружување, непропуштајќи материјални битни информации.

Извештај за Финансиската состојба

Минимум информации презентирани во Извештајот за финансиската состојба вклучуваат одделни линиски ставки во кои се прикажани следните износи:

- а) Недвижности, постројки и опрема,
- б) Вложување во недвижности,
- в) Нематеријални средства,

- г) Финансиски средства,
- д) Вложувања евидентирани со примена на методот на главнина,
- ѓ) Биолошки средства,
- е) Залихи,
- ж) Побарувања од купувачите и други побарувања,
- з) Пари и парични еквиваленти,
- с) Збирот на средствата кои се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба и средства вклучени во групи за отуѓување класифицирани како средства кои се чуваат за продажба согласно меѓународниот стандард за финансиско известување - Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење,
- и) Обврски спрема добавувачи и други обврски,
- ј) Резервирања,
- к) Финансиски обврски,
- л) Обврски и средства за тековен данок, како што се дефинирани во сметководствениот стандард - Даноци на добивка,
- љ) Одложени даночни обврски и одложени даночни средства, како што се дефинирани во сметководствениот стандард - Даноци на добивка,
- м) Обврски вклучени во групите за отуѓување класифицирани како такви кои се чуваат за продажба во согласност со меѓународниот стандард за финансиско известување - Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење,
- н) Неконтролирано учество, презентирано во рамките на главнината,
- њ) Издаден капитал и резерви кои им се припишуваат на сопствениците на матичното друштво.

Извештај за сеопфатна добивка

Друштвото ги прикажува сите ставки на приходи и расходи признаени во периодот во единствен Извештај за сеопфатна добивка.

Минимум информации кои се презентирани во Извештајот за сеопфатна добивка се вклучени во одделни линиски ставки во кои се прикажани следните вредности:

- а) Приходи,
- б) Финансиски трошоци,
- в) Удел во добивката или загубата на придружните друштва и заеднички вложувања кои се евидентирани според методот на главнина,
- г) Даночни расходи,
- д) Единствен износ кој го опфаќа збирот на:
 - Добивка или загуба по оданочување за прекинато работење,
 - Добивка или загуба по оданочување признаена при мерењето до објективна вредност намалена за трошоците за продажба или при отуѓување на средствата или група за отуѓување кои го сочинуваат прекинатото работење.
- ѓ) Добивка или загуба,
- е) Секоја компонента на останата сеопфатна добивка класифицирана според природата,
- ж) Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва и заеднички вложувања евидентирани според методот на главнина,
- з) Вкупна сеопфатна добивка.

Друштвото ги признава сите ставки на приходи и расходи за периодот во добивка или загуба, освен кога некој меѓународен стандард за финансиско известување бара или дозволува поинаку.

Друштвото го обелоденува износот на данок на добивка кој се однесува на секоја компонента на останатата сеопфатна добивка, вклучувајќи корекции за рекласификација било во Извештајот за сеопфатна добивка или во белешките.

Извештај за признавање на запишан капитал

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

Извештај за промени во главнината

Во Извештајот за промени во главнината се презентирани сеопфатната добивка за периодот, секоја компонента на главнината и нивно меѓусебно усогласување на почетокот и на крајот на периодот, одвоено обелоденувајќи ги промените кои се резултат на:

- Добивката или загубата,

- Секоја ставка на останата сеопфатна добивка.

Признавање на задржана (акумулирана) добивка/загуба

Во деловните книги на друштвото (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето. Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на друштвото, а во согласност со прописите.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со договорот на друштвото / статутот да ја покриваат загубата со внес на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка на одлука на собранието/собирот на содружници и според прописите.

Извештај за парични текови

Извештајот за парични текови обезбедува информации за проценка на способноста на Друштвото да генерира пари и еквиваленти на пари, како и потребите на Друштвото за искористување на тие парични текови.

Во извештајот се прикажуваат паричните текови во периодот класифицирани како оперативни, вложувачки и финансиски активности на начин кој е најпогоден за деловното работење.

Согласно потребите на Друштвото Известувањето за паричните текови од оперативни активности се извршува со примена на индиректен метод, при што нето добивката или загубата се корегира за ефектите на трансакциите од непарична природа (амортизација, резервирања, одложени даноци, курсни разлики, нераспределени добивки и сл.), било какво одложување или разграничување на минати или идни оперативни парични примања или плаќања.

Белешки кон Финансиските извештаи

Белешките на систематски начин ги обелоденуваат информациите барани со МСФИ а кои не се презентирани на друго место во финансиските извештаи, но се релевантни за разбирање за било кој од нив. Друштвото ја поврзува секоја ставка во извештаите за финансиска состојба и за сеопфатна добивка, одделниот биланс на успех, извештаите за промени на главнината и за паричните текови со секоја поврзана информација во белешките, како и обелоденување на сметководствените политики.

Сметководствени проценки

Доколку одредени ставки во финансиските извештаи, како резултат на неизвесностите вградени во деловните активности, неможат прецизно да се измерат ќе се пристапи кон нивна проценка.

Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположиви информации. Проценките можат да бидат потребни за:

- Ненаплативите побарувања,
- Застареноста на залихите,
- Објективната вредност на финансиските средства или финансиските обврски,
- Корисниот век на употреба или очекуваниот модел на трошење на економските користи на средствата кои се амортизираат,
- Гаранциски обврски.

Сметководствените проценки (погоре наведени) во Друштвото ќе ги вршат Стручни комисии формирани од Раководството на Друштвото. Доколку со сметководствената проценка се утврди промена на средствата и обврските, таа треба да биде признаена со исправка на сметководствената вредност на поврзаното средство или обврска. Ефектот од промената кој се однесува на тековниот период се признава како приход или расхол во Користењето на разумни проценки претставува основен дел од подготвувањето на финансиските извештаи на Друштвото и не ја намалува нивната веродостојност.

Друштвото ја обелоденува природата и износот на промената на сметководствената проценка која има влијание на тековниот период или се очекува да има влијание во идните периоди кога е непрактично да се процени износот на влијанието.

Доколку износот на влијанието во идните периоди не е обелоденет заради тоа што е непрактично тој да се процени, Друштвото треба да го обелодени тој факт.

Грешки од претходен период

Материјално значајна грешка која е откриена во тековниот период, а се однесува на претходен период и која има значајно влијание на финансиските извештаи на еден или повеќе претходни периоди, со што претходните финансиски извештаи не може да се сметаат за веродостојни, се смета за грешка од претходен период.

Грешката од претходниот период се корегира со ретроактивно повторно прикажување, освен до степен до кој е непрактично да се утврдат ефектите кои се специфични за периодот на кумулативниот ефект од грешка.

Доколку грешката настанала пред најраниот претходен период кој е презентираан во финансиските извештаи, треба повторно да се прикаже почетната состојба на средствата, обврските и главнината за најраниот претходен период кој е презентираан.

Материјално безначајните грешки се признаваат како приход или расход на тековниот период. Материјалноста на грешката се проценува од случај до случај во моментот кога ќе се открие грешката.

3.2. Залихи

Залихите се средства во форма на сировини или помошни материјали, резервни делови, ситен инвентар, гуми и лигнит кои се употребуваат во процесот на производство.

Набавна вредност на залихите треба да ги опфати сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци направени за залихи да се доведат до нивна сегашна локација и потреба.

Трошоци за набавка ги опфаќаат: набавната цена зголемена за царината и зависните трошоци (трошоци за осигурување, превоз, манипулативни трошоци, трошоци кои не се одбиваат) и други трошоци кои директно можат да се додадат за стекнување на залихите. Трговските попусти и работи се одземаат при утврдувањето на трошоците за набавка.

Трошоци за конверзија на залихите на недовршено производство (лигнит) ги вклучуваат трошоците што се директно поврзани со единиците за производство, како што е директниот труд и системската алокација на фиксните и варијабилните општи трошоци на производство кои се направени за конвертирање на сировините во готови производи.

3.3. Трошочни формули

Набавната вредност на залихите во Друштвото е определена со користење на трошочната формула на пондериран просек за сите залихи.

Според трошочната формула на пондериран просек, набавната вредност на секоја ставка е определена од пондериран просек на набавната вредност на ставки на почеток на периодот и на набавната вредност на ставки набавени или произведени во текот на периодот. Просекот може да се пресметува со секоја дополнителна испорака.

3.4. Признавање на расход

Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува континуирано, а врз основа на проценка за оштетеност, дотраеност на залихите и слично на предлог на формирани Стручни комисии од Друштвото.

Причини за намалување на вредноста на залихите се оштетување на залихите, технолошка застареност на залихите, губиток на квалитет, дотраеност и нивна неупотребливост. Истите ќе бидат утврдени од страна на Стручни технички комисии формирани од Раководството на Друштвото, и на нивен предлог ќе се врши корекција на вредноста на залихите, при што намалувањето на вредноста на залихите до нето реализационата вредност ќе биде на товар на расходите.

Раководството на Друштвото донесува одлука да се формираат Стручни технички комисии кои ќе доставуваат извештај за стратешките залихи, најмалку еднаш годишно.

Ситниот инвентар и автогумите при ставањето во употреба се отпишуваат еднократно и во целост.

3.5. Даноци на добивка

Друштвото оданочивата добивка и оданочивата загуба ја искажува во финансиските извештаи согласно законските прописи и таа претставува добивка, односно загуба за периодот за кој се известува и според која се плаќа данокот на добивка.

3.6. Недвижности, постројки и опрема

Во однос на сметководствениот третман на недвижностите, постројките и опремата во финансиските извештаи треба да се разликуваат информациите за вложување во истите и промените во таквото вложување. Во контекст на претходното, главните прашања во сметководството за недвижности, постројки и опрема се признавањето на средствата, утврдувањето на нивните сметководствени вредности и расходите за депрецијација (амортизација) и загубите од обезвреднувањето на средствата што треба да бидат признаени во врска со нив.

Потребно е расудување при применување на критериумите за признавање на ставка за недвижности, постројки и опрема, така што може да биде соодветно да се сумираат индивидуални значајни ставки, како што се калапи, алатки и матрици, и критериумите да се применат на сумирана вредност.

Друштвото според критериумот на признавање ги вреднува трошоците на сите свои недвижности, постројки и опрема во времето на нивното настанување. Овие трошоци ги вклучуваат почетните трошоци за да се стекне или изгради ставка од недвижности, постројки и опрема и последователни трошоци направени за да се додаде или замени дел од некоја ставка или истата да се сервисира.

Под сметководствена вредност се подразбира набавната вредност која го претставува износот на платени пари или парични еквиваленти или објективната вредност на друг надоместок даден за стекнување на средството во времето на негово стекнување или изградба, или кога е применливо, износот што може да му се припише на тоа средство кога првично ќе биде признаено во согласност со специфичните барања на други МСФИ.

Недвижности, постројки и опрема се материјални средства кои што:

- се чуваат за користење во производството или обезбедување на производи или услуги, за изнајмување на други или за административни цели,
- се очекува да бидат користени во текот на повеќе од еден период.

Набавната вредност на ставка од недвижности, постројки и опрема треба да биде признаена како средство само ако:

- е веројатно дека идните економски користи поврзани со средството ќе претставуваат прилив за Друштвото,
- набавната вредност на средството може веродостојно да се измери.

Главните резервни делови и расположивата опрема што се очекува да биде ставена во функција се квалификува како недвижности, постројки и опрема кога ќе се користи повеќе од еден период.

Ако резервните делови и опремата за сервисирање се употребат само заедно со ставка од недвижности, постројки и опрема, тие се сметаат како недвижности, постројки и опрема. Во спротивно, резервните делови и опремата за сервисирање се евидентираат како залиха и како се трошат се признаваат во добивката и загубата како расход.

Набавната вредност на ставка од недвижности, постројки и опрема ги вклучува елементите:

- Набавна цена, вклучувајќи царина и неповратни даноци на набавка, по одземање на трговски попусти и рабати,
- Сите трошоци кои директно може да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството,
- Првичната проценка на трошоците за демантирање и отстранување на средството и обновување на просторот каде што тоа е лоцирано, обврската за која Друштвото ги прави овие трошоци било кога средството е стекнато или како последица од користењето на средството во текот на одреден период за цели различни, отколку произведување залихи во текот на тој период.
- Трошоци кои во Друштвото треба директно да се препишат на носење на средство до локација и состојба во која тоа е оперативно способно, се следните:
 - Трошоци за користи на вработените коишто настануваат директно од изградбата или стекнувањето на ставката од недвижности, постројки и опрема,
 - Трошоци за подготовка на локација,
 - Првични трошоци за испорака и манипулирање,
 - Трошоци за инсталирање и монтирање,
 - Трошоци за тестирање дали средството соодветно функционира, по одземање на нето примањата од продажба на било кои ставки произведени додека средството се носи до локацијата и состојбата во која тоа оперативно е способно (како што се примероци произведени кога се тестира опремата),
 - Надоместоци на професионалци

Набавна вредност на средството кое се произведува во сопствена режија се определува со користење на истите принципи како и за стекнато средство и сите интерни добивки се елиминираат при определувањето на истата набавна вредност.

Мерење на набавна вредност на ставка од недвижности, постројки и опрема е паричниот ценовен еквивалент на датумот на признавање. Ако плаќањето е одложено по нормалниот кредитен рок, разликата помеѓу паричниот ценовен еквивалент и вкупното плаќање се признава како расход за камата во текот на времетраењето на кредитот, освен ако таквата камата е капитализирана во согласност со сметководствениот стандард Трошоци за позајмување.

По признавањето како средство, ставка од недвижности, постројки и опрема треба да се евидентира според Трошочен модел, односно по нејзината набавна вредност минус акумулираната депрецијација (амортизација) и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Депрецијацијата (амортизацијата) е системска распределба на износот по кој што се депрецира (амортизира) средството во текот на неговиот корисен век на употреба.

Користениот Метод на депрецијација (амортизација) го одразува начинот на кој се очекува да бидат потрошени идните економски користи од средството од страна на Друштвото. Друштвото го применува праволинискиот метод на пресметка на депрецијација (амортизација) според кој депрецираниот (амортизираниот) износ на средството системски да се алоцира во текот на користењето на средството и се применува конзистентна од период во период.

Друштвото пресметката на депрецијацијата (амортизацијата) ќе ја врши врз основа на следните елементи:

- Набавна вредност,
- Корисен век на употреба (временски период во кој едно средство се очекува да биде користено).

Корисниот век на употреба, односно рокот на отпишување на средствата се одредува согласно пропишаните стапки.

Корисниот век на употреба на средствата Друштвото го проценува на следниот начин:

Средства	Корисен век на употреба	Годишна стапка на депрецијација (амортизација)
Градежни објекти на високоградба и нискоградба од армирана бетонска и метална конструкција и градежни објекти кои се сметаат за самостојни градежни објекти	40 години	2,5%
Градежни објекти на нискоградба со горен строј	33 години	3,0%
Градежни објекти на високоградба и нискоградба од дрвена конструкција	20 години	5,0%
Останати неспомнати градежни објекти	10 години	10%
Опрема на производство на електрична и топлотна енергија	20 години	5,0%
Погонски и деловен инвентар (машински елементи, транспортни средства и уреди)	10 години	10%
Мебел и деловен инвентар, како и друга опрема за вршење канцелариски работи	5 години	20%
Компјутерска и телекомуникациска опрема, патнички возила и приклучни возила	4 години	25%
Останата неспомната опрема	10 години	10%

Средствата кои не се опфатени во горе наведените групи, а имаат корисен век на употреба до 4 години имаат третман на ситен инвентар.

Основица за пресметување на депрецијацијата (амортизацијата) претставува набавната вредност на постојаните средства утврдена во согласност со сметководствениот стандард и истата започнува да се пресметува откако средството ќе се активира за вршење на основната дејност (односно станува расположливо за употреба).

Пресметување на депрецијацијата (амортизацијата) престанува кога ќе се надомести вредноста која претставува основица за пресметување на депрецијацијата (амортизацијата), односно кога износот на набавната вредност на средствата е еднаков со отпишаната вредност иако средството може и понатаму да се употребува.

Средствата кои во целост се депрецирани (амортизирани, отпишани) се задржуваат во евиденцијата и се искажуваат во билансот на состојба до моментот на нивното продавање, подарување, отуѓување на друг начин или уништување.

Промените на вредноста која претставува основица за пресметување на депрецијација (амортизација) во случај на коригирана вредност на средството при негово подобрување (капитализација), депрецијацијата (амортизацијата) се пресметува кога истото станува расположливо за употреба т.е. кога е на локацијата и оперативно способно оценето од Стручни технички лица одредени од страна на Раководството на Друштвото.

Средството престанува да се амортизира на првиот датум кога средството е каласифицирано како средство што се чува за продажба (или е вклучено во група за отуѓување што е каласифицирано како чувана за продажба) во согласност со МСФИ 5.

Депрецијацијата (амортизацијата) се пресметува поединечно за секое долгорочно средство во рамките на амортизационите групи се додека вредноста на средствата не биде во целост надоместена.

Сметководствената вредност на ставка од недвижности, постројки и опрема треба да биде отпишана : при отуѓување или кога нема очекувани идни економски користи од нивната употреба.

3.7. Алат и инвентар

Како залиха на ситен инвентар, ставка од Извештајот за финансиската состојба, која може да се отпишува со трошењето како расход, може да се евидентираат:

- ☐ незначајните ставки т.е. ставки со мала вредност или
- ☐ ставки кои се очекува да бидат користени помалку од една година или
- ☐ ставки кои не се поврзани со определена ставка на недвижност, постројки и опрема.

Залихите на ситен инвентар се расходуваат на систематска основа (преку отпис / вредносно усогласување) за времетраење на периодот на употреба, ако проценетиот век на употреба е подолг од една година. Едногодишните залихи на ситен инвентар се расходуваат во периодот на набавка, и соодветна евиденција на ставениот ситен инвентар и алат во употреба.

3.8. Нематеријални средства

Во однос на сметководствениот третман на нематеријалните средства во финансиските извештаи треба да се разликуваат информациите за вложување во истите и промените од таквото вложување. Во контекст на претходното, главните прашања во сметководството на нематеријалните средства се признавањето на средствата, утврдувањето на нивните сметководствени вредности и расходите за амортизација и загубите од обезвреднувањето на средствата што треба да бидат признаени во врска со нив.

Нематеријално средство е немонетарно средство без физичка содржина кое може да се идентификува со цел јасно да се разграничи од гудвилот. Нематеријалните средства ги опфаќаат патентите, лиценците, концесиите, заштитните знаци и имиња, договорите за франшиза, авторските права, трошоците за истражување и развој, компјутерскиот софтвер и маркетинг правата. Издатоците за истражување (или за фазата на истражување на некој интерен проект) треба да се признае како расход кога тој ќе настане. Примери за такви активности се:

- активности наменети за добивање на нови знаења,
- барања на евалуација и конечен избор на примена на истражувачки наоди или друго знаење,
- истражување на алтернативи за материјали, уреди, производи, процеси, системи или услуги,
- формулација, дизајн, евалуација и конечен избор на можни алтернативи на нови или усовршени материјали, уред производи, процеси, системи или услуги.

Друштвото ги признава следните средства како средства на истражување и вреднување:

- стекнување на права за истражување,
- топографски, геолошки, геохемиски и геофизички истражувања,
- истражувачко дупчење,
- ископување,
- вадење примероци,
- активности поврзани со вреднување на техничката остварливост и економската оправданост на екстракцијата и минералните ресурси

За нивно признавање Друштвото ќе го применува моделот на набавна вредност.

Друштвото ги класифицира средствата на истражување и вреднување како материјални и нематеријални според природата на стекнатото средство, и ќе ја применува таа класификација конзистентно. Користењето на материјалното средство за развивање на нематеријалното не го менува материјалното средство во нематеријално средство.

Нематеријалното средство ќе биде признато доколку, и само доколку:

- Веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив,
- Набавната вредност на средството ќе може да се измери.

Стектото нематеријално средство почетно треба да се мери според набавната вредност која се состои од:

- Неговата набавна цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратни даноци при набавката, по одбивање на трговските дисконти и рабати,
- Било какви трошоци кои можат директно да се припишат на подготвувањето на средството за негово ставање на употреба.

По почетното признавање, нематеријалното средство се води по неговата набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какви загуби поради обезвреднување.

Нематеријалното средство треба да се отпише во едно од следните ситуации:

- При отугување,
- Кога не се очекуваат идни економски користи од неговата употреба или отугување.

Евидентирањето на нематеријалното средство е засновано на неговиот корисен век кој може да биде ограничен или неограничен. Нематеријално средство со ограничен корисен век се амортизира според праволинискиот метод на амортизација за 5 години (односно по стапка од 20%).

Нематеријално средство со неограничен корисен век не се амортизира.

Корисниот век на овие нематеријални кои што не се амортизираат треба да бидат предмет на проверка во секој пресметковен период со цел да се утврди дали настаните и условите продолжуваат да ја поддржуваат проценката на неограничен век на тоа средство.

Износот кој подлежи на амортизација на нематеријално средство со ограничен век треба да се распредели на системска основа за време на неговиот корисен век. Амортизацијата започнува кога нематеријалното средство ќе биде расположливо за употреба. Пресметката на амортизација престанува порано од корисниот век кога нематеријалното средство се отуѓува, трајно се повлекува од употреба и со датумот на неговото отпишување.

3.9. Обезвреднување на средства

Обезвреднување на средствата постои кога истите се водат во сметководствената евиденција по износ кој е поголем од неговиот надоместлив износ, која разлика би можела да се надомести преку користење или продажба на средството. Во ваков случај средството се опишува како обезвреднето поради што се признава загуба поради обезвреднување.

Ако на крај на период Друштвото оцени дека средството можеби е обезвреднето се прави формална процена на надоместливиот износ. Доколку не постојат индикации за обезвреднување Друштвото не прави формална процена на надоместливиот износ.

3.10. Наеми

Наемите се однесуваат на пренесување на правото на користење на средствата. За против услуга може да се бараат суштински услуги во врска со работењето или одржувањето на изнајмените средства. Овие политики не се применуваат на договори за услуги со кои не се пренесува правото за користење на средствата.

3.11. Приходи

Приходите се мерат според објективната вредноста на примениот надомест или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските. Приходите од продажба на производи/стоки се признаваат ако:

- ☐ на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите/стоките;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите/стоките; - износот на приходи може да се измери;
- ☐ е веројатно дека продадените производи/стоки ќе се наплатат;
- ☐ трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Друштвото може да признае приходи со текот на времето или во одреден момент со исполнување на обврската и пренос на контролата над доброто во тој момент.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците. Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнуваат побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

3.12. Финансиски инструменти: признавање и мерење

Признавање на финансиско средство или финансиска обврска во Извештајот за финансиска состојба се врши во случај кога Друштвото ќе стане договорна страна на договорните одредби.

Отпис претставува отстранување на претходно признаено финансиско средство или финансиска обврска од Извештајот за финансиска состојба на Друштвото.

Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето или обврската подмирена во трансакција под комерцијални услови помеѓу страни доволно информирани и спремни своеволно да ја прифатат трансакцијата.

Друштвото ќе го отпише финансиското средство во случај кога:

- а) истекуваат договорните права на паричните текови од финансиското средство,
- б) го пренесува финансиското средство.

Друштвото треба да направи оценка на крајот на секој период на известување дали постои некаков објективен доказ дека некое финансиско средство или група на финансиски средства се обезвреднети. Доколку постои таков доказ, Друштвото треба да го утврди износот на загубата поради обезвреднување.

Финансиско средство или група на финансиски средства се обезвреднети и настанати се загуби поради обезвреднување во случај кога постои објективен доказ за обезвреднувањето како резултат на еден или повеќе настани кои настанале по почетното признавање на средството и тој настан кој предизвикува загуба (или настани) има влијание на проценетите идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да бидат проценети. Загуби кои се очекуваат да настанат од идни настани, без оглед на тоа колку се веројатни, не се признаваат.

Објективен доказ дека некое финансиско средство или група на финансиски средства се обезвреднети вклучува податоци кои можат да се следат и кои му се достапни на Друштвото во однос на идните настани кои предизвикуваат загуба, и тоа:

- Значителна финансиска потешкотија на издавачот или должникот,
- Прекршување на договорот, како што е неисполнување на обврските или неизвршување на плаќањата на каматата или главницата,
- Доделување на заемопримателот од страна на заемодавателот, поради економски или правни причини во врска со финансиски потешкотии на заемопримателот, на концесија која што инаку заемопримателот не би ја зел предвид,
- Кога постои веројатност дека заемопримателот ќе падне во стечај или друг вид на финансиска организација,
- Исчезнување на активен пазар за тоа финансиско средство поради финансиски потешкотии,
- Податоци кои можат да се следат и кои укажуваат дека постои намалување на проценетите идни парични текови од група на финансиските средства кое може да се измери, од почетното признавање на тие средства, иако намалувањето се уште не може да биде идентификувано со поединечните финансиски средства во групата, вклучувајќи: а) негативни промени во способноста на заемопримателите во групата за извршување на плаќања (на пример, зголемен број на задоцнети плаќања); б) националните и локалните услови кои се во корелација со неизвршени обврски во однос на средствата во групата (на пример, негативни промени во условите на индустријата кои влијаат на заемопримателите во групата).

Доколку постои објективен доказ дека е настаната загуба поради обезвреднување во однос на заеми и побарувања или на вложувања кои се чуваат до доспевање кои се евидентираат според амортизирана набавна вредност на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со ефективна каматна стапка на финансиското средство при почетното признавање. Сметководствената вредност на средството треба да биде намалена или директно или со користење на сметка за исправка на вредноста. Износот на загубата треба да биде признаен во добивката или загубата за деловната година.

3.13. Користи на вработените

Друштвото во своите сметководствени политики вклучува користи за вработени во сите форми на надоместок кој се дава во замена за услугата која ја пружаат вработените, и истите вклучуваат:

- Краткорочни користи за вработени, како што се плати, надници и придонеси за социјално осигурување, платени годишни одмори и платени отсуства поради боледување, учество во добивката и бонуси и немонетарни користи (како што е медицинска грижа, домување, автомобил и бесплатни или субвенционирани добра или услуги) за постојните вработени,
- Други долгорочни користи за вработени, вклучувајќи отсуство по долгогодишна служба или отсуство по определен број на години, јубилејни награди или други користи за долгогодишна служба, користи заради долгорочна инвалидност,
- Отпремнини.

Кај краткорочните користи на вработените не се потребни актуарски претпоставки за мерење на обврската или трошокот и не постои можност за било каква актуарска добивка или загуба.

Кај долгорочните користи на вработените се врши резервирање врз основа на актуарски претпоставки.

Отпремнините не му обезбедуваат идни економски користи на Друштвото поради што веднаш се признаваат како расход и тоа во следните случаи:

- Кога Друштвото го прекинува работниот однос на вработениот или на група на вработени пред вообичаениот датум на пензионирање.
- Кога Друштвото обезбедува отпремнина како резултат на понуда направена со цел да поттикне доброволно заминување заради технолошки вишок.

3.14. Ефекти од промени на девизни курсеви

Трансакцијата во странска валута при почетно признавање се евидентира во денарска противвредност, со примена на среден курс на НБРСМ на денот на трансакцијата.

На секој датум на изготвување на извештаите за финансиската состојба, паричните ставки (девизни средства, побарувања и обврски) се пресметуваат со примена на заклучниот курс (курсот на денот кога се изготвува извештајот).

Курсните разлики кои настанале по основ на трансакции во странска валута се признаваат како приход или расход за периодот во кој настанале.

3.15. Трошоци за позајмување

Трошоци за позајмување се камата и други трошоци коишто се настанати со позајмување на финансиски средства.

Трошоците за позајмување кои директно може да се припишат на стекнувањето, изградбата или производство на средството, како дел од набавната вредност се капитализираат.

Друштвото започнува со капитализација на трошоците за позајмување како дел од набавната вредност на средството на датумот на започнување. Датумот на започнување на капитализација се смета кога се исполнети долу наведените услови:

- Издатоците за средството се настанати,
- Трошоците на позајмувањето се настанати,
- Преземени се неопходните активности за да се подготви средството за неговата наменета употреба или продажба.

Прекин на капитализација на трошоците за позајмување во текот на продолжените периоди се извршува кога активниот развој на средството е прекинат, освен при настанување на виша сила и други значителни технички и административни работи.

Престанок на капитализација на трошоци настанува кога се завршени сите битни активности неопходни за подготовка на средството кое се квалификува за негова намена или продажба и покрај тоа што рутинска административна работа може да продолжи понатаму.

3.16. Консолидирани и посебни финансиски извештаи

Консолидираните финансиски извештаи го вклучуваат подготвувањето и презентирањето на извештаи за група на Друштва кои се под контрола на АД ЕСМ - Скопје.

При подготвување на консолидираните финансиски извештаи Друштвото ги комбинира финансиските извештаи на матичното друштво и неговите подружници, ставка по ставка, собирајќи ги сличните ставки на средства, обврски, главнина, приходи и расходи.

Салдата, трансакциите, приходите и расходите во рамките на групата целосно се елиминираат.

Целта на консолидираните финансиски извештаи е да се презентираат финансиски информации на ниво на група како еден правен субјект.

3.17. Обелоденувања за поврзани страни

Трансакцијата помеѓу поврзаните страни во група и отворените салда се обелоденуваат во поединечните финансиски извештаи, а при подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи на групата се елиминираат.

3.18. Меѓупериодско финансиско известување

Друштвото објавува целосен комплет на Финансиски извештаи во неговите меѓупериодски Финансиски извештаи, формата и содржината на тие извештаи е усогласена со барањата на сметководствениот стандард Презентирање на финансиски извештаи.

Во меѓупериодските финансиски извештаи ќе се применуваат истите сметководствени политики што се применуваат при изработка на годишните финансиски извештаи. Фреквенцијата на известување на Друштвото, годишно, полугодишно, квартално, или месечно, не треба да влијае на годишните резултати на Друштвото. За да се постигне таа цел, меѓупериодското известување треба да биде направено врз основа од почетокот на годината до датумот на меѓупериодското известување.

Меѓупериодските финансиски извештаи вклучуваат Финансиски извештаи за периоди како што следува:

- Извештај за финансиска состојба на крајот на тековниот меѓупериод и споредбен извештај за финансиска состојба на крајот на претходната финансиска година,
- Извештај за сеопфатна добивка за тековниот меѓупериод и кумулативно за тековната финансиска година до датумот, со споредбени извештаи за сеопфатна добивка за споредливите меѓупериоди (тековниот и оној од почетокот на годината до датумот на меѓупериодот) на претходната финансиска година,
- Извештај за промена во главнина кумулативно за тековната финансиска година до датумот, со споредбен извештај за споредбениот период од почетокот на годината до датумот на меѓупериодот на претходната финансиска година,
- Извештај за парични текови кумулативно за тековната финансиска година до датумот, со споредбен извештај за споредбениот период од почетокот на годината до датумот на меѓупериодот на претходната финансиска година.

3.19. Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства

За резервирањата, неизвесните обврски и неизвесните средства и обелоденување на информациите поврзани со нив се применети одредени критериуми за признавање и основите за мерење на истите.

Резервирање е обврска која произлегува од минати настани чие подмирување се очекува да резултира со одлив на ресурси во кој се вградени економски користи, со неизвесно време на настанување и износ.

Резервирањата треба да се признаат доколку кумулативно се задоволени следните услови:

- Кога постои обврска (законска или изведена) како резултат на минат настан,
- Постои веројатност дека за подмирување на обврската ќе биде баран одлив на ресурси во кои се вградени економски користи,
- Може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската.

Износот кој е признат како резервирање треба да биде проценка на издоток баран за подмирување на сегашна обврска на крајот на периодот на известување.

Резервирањата треба да се проверат на крајот на секој период на известување и да се корегираат за да ја одразат најдобрата тековна проценка. Доколку не е повеќе веројатно дека за подмирување на обврската ќе биде потребен одлив на ресурси кои содржат економски користи, резервирањето треба да се анулира.

Проценките на исходот од финансискиот ефект се утврдени по пат на расудување на Раководството на Друштвото надополнет со искуство за слични трансакции и извештаи од Стручни комисии формирани од истиот.

3.20. Вложувања во недвижности

Вложувањата во недвижности треба да се признаат како средство, кога се исполнуваат следните услови:

- Кога е веројатно дека ќе има прилив на идни економски користи кои се поврзани со вложување во недвижности,
- Набавната вредност на вложувањата во недвижности може веродостојно да се измери,
- Вложувањата во недвижности првично треба да се мерат според нивната набавна вредност. Трансакциските трошоци треба да бидат вклучени во првичното мерење.

Набавната вредност на недвижности ја содржи нивната набавна цена и сите издатоци кои директно можат да и се припишат на таа недвижност.

Вложувањата во недвижност се мерат согласно сметководствените политики на Друштвото кои се однесуваат на мерењето на недвижности, постројки и опрема.

3.21. Управување со ризици

3.21.1. Управување со валутен ризик

Во управувањето со валутниот ризик АД ЕСМ како главна странска валута на девизната позиција го дефинира Еурото, а движењето на валутната отвореност е дозволено во рамки на зададените лимити кој агрегатно изнесува 40% од капиталот и резервите на компанијата.

Истовремено е подготвена методологија за пресметка на можната загуба/добивка на компанијата во услови на 5% апрецирање или депрецирање на денарот во однос на странските валутни позиции кои ги поседува компанијата во својот биланс.

3.21.2. Управување со ликвидносен ризик

Управувањето со **ликвидносниот ризик** претставува една од примарните цели за Компанијата, поради што деловните активности се насочени кон:

- Одржување стабилно ниво на ликвидност кое обезбедува редовно сервисирање на сите доспеани обврски на Компанијата
- Одржување на показателот тековна ликвидност
- Одржување на показателот брза ликвидност
- Одржување на показателот денови на врзување на побарувањата
- Одржување на показателот денови на врзување на залиха
- Одржување на показателот денови на врзување на обврски

3.21.3. Управување со каматен ризик

Управувањето со **каматниот ризик** опфаќа:

- Одржување на средно-низок профил на изложеност на каматен ризик;
- Следење на лимитот за изложеноста на каматен ризик при промена на каматните стапки за 200 базични поени (макс. 2.5 % од капиталот)
- Следење на каматни криви на домашен и странски пазар и активно и превентивно прилагодување на политиката на позајмици во однос на висината и типот на каматните стапки.

Белешка 4

МКД '000

	2025	2024
Приходи од продажба	21.190.869	21.431.146
<i>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДОБРА И УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ ДРУШТВА</i>		
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата	1.345	284.194
<i>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА</i>		
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	20.732.909	20.705.737
Приходи од специфично работење на неповрзани друштва	159.605	87.894
Приходи од наемнини	49.322	49.709
Останати приходи од продажба на неповрзани друштва	247.687	303.612

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА			(во илјади денари)		
ОПИС	План 01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2024 - 31.12.2024	2025 / 2024	2025 / 2025 П
Приходи од продажба на добра - основна дејност*	12.639.723	16.723.300	17.918.352	-6,67%	32,31%
Приходи од сопствена потрошувачка - електрична енергија	1.176.824	1.338.576	1.284.168	4,24%	13,74%
Приходи од системски услуги на еес	1.845.000	1.498.046	2.068.388	-27,57%	-18,81%
Приходи од продажба на вишок на електрична енергија	8.862.653	1.172.987	718.997	63,14%	-86,76%
Ост.приход продажба-топлинска енергија-Енергетика**	163.328	111.848	122.599	-8,77%	-31,52%
Ост.прих. Продажба-електрична енергија-Енергетика***	153.340	131.079	138.245	-5,18%	-14,52%
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани субјекти****	19.150	24.300	300.491	-91,91%	26,89%
Останати приходи*****	40.617	190.733	164.074	10,08%	426,11%
Вкупно	24.900.635	21.190.869	22.715.314	-62,64%	347,44%

Белешка 5

МКД '000

	2025	2024
Останати приходи од работењето	748.225	601.519
<i>ПРИХОДИ ОД ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</i>		
<i>ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</i>		
Вишоци	1.457	2.361
Приходи од наплатени отпишани побарувања	19.151	33.110
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	-	34.289
Останати приходи од работењето	727.618	531.759

СТРУКТУРА НА ОСТАНАТИ ПРИХОДИ			(во илјади денари)		
ОПИС	План 01.01.2025- 31.12.2025	01.01.2025- 31.12.2025	План 01.01.2024- 31.12.2024	2025/ 2024	2025/ 2025 П
Приходи од наплатени штети	16.141	38.558	35.598	8,32%	138,89%
Останати несполнати делови приходи за превоз од вработени	4.812	4.514	4.817	-8,29%	-6,19%
Наплатени приходи од поранешни години	100.000	9.189	57.052	-83,89%	-90,81%
Останато	102.475	695.964	504.053	38,07%	57915,00%
Вкупно	223.427	748.225	601.519	24,39%	234,89%

Белешка 6

МКД '000

	2025	2024
Трошоци за вработените	4.708.643	4.868.659
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	4.220.768	4.395.396
Останати трошоци за вработените	267.823	256.245
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	15.660	11.870
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	204.393	205.148

Белешка 7

МКД '000

	2025	2024
Трошоци за амортизација	2.750.121	2.918.679
Трошоци за амортизација (за производство)	2.750.121	2.918.679

Белешка 8

МКД '000

	2025	2024
Останати трошоци од работењето	20.365.870	21.803.752
<i>ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</i>		
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	3.955.374	5.214.877
Трошоци за енергија (за производство)	3.987.044	2.529.008
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	21.406	22.367
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	1.243.484	1.220.396
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	18.400	19.213
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	15.146	22.234
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	2.183	3.134
Отстапувања од стандардните (плански) цени	-	9
<i>ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ</i>		
Транспортни услуги	148.001	492.160
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	6.877	6.797
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	46.983	44.048
Услуги за одржување и заштита	2.322.758	4.000.063
Наем - лизинг	191.450	51.129
Комунални услуги	47.000	47.925
Трошоци за истражување и развој	19.948	19.800
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	143	938
Останати услуги	201.726	240.726
<i>РЕЗЕРВИРАЊА</i>		
Долгорочни резервирања за трошоци за обновување на природни богатства	33.550	100.649
Долгорочни резервирања за користи на вработените	67.594	173.019
Останати долгорочни резервирања за трошоци и ризици	210.899	86.210
<i>ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО</i>		
Трошоци за надомест и други примања на членови на Управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	15.866	4.481
Трошоци за спонзорства и донации	9.972	45.948
Трошоци за репрезентација	9.302	10.415
Трошоци за осигурување	140.703	209.027
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	8.495	15.438
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	245.699	280.038
Трошоци за користење на права (освен наем)	68.648	53.058
Останати трошоци на работењето	307.619	236.813
<i>ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</i>		
Вредносно усогласување (обезвреднување) на останати материјални средства	16.404	-
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	45.654	7.522
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинатото работење	838	-
Вредносно усогласување (обезвреднување) на останати средства	13.791	34.383
<i>ОСТАНАТИ РАСХОДИ</i>		
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства	2.205	4.136
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	12.447	17.205
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	251	-
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	4.158	7.635
Останати расходи од работењето	19.471	145.425
<i>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</i>		
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	6.904.378	6.437.524

Белешка 9

МКД '000

	2025	2024
Приходи од финансирање	151.724	825.203
Останати финансиски приходи од поврзани друштва	-	471.670
Приходи од вложувања во поврзани друштва	109.414	312.000
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	2.655	10.835
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	39.654	30.698

Белешка 10

МКД '000

	2025	2024
Расходи од финансирање	535.051	432.328
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	491.392	397.491
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	43.659	34.837

Белешка 11

МКД '000

Данок на добивка	2025	2024
Добивка пред оданочување	(6.656.938)	(7.569.570)
Даночно непризнаени расходи	273.679	1.259.919
Даночна основа	(6.383.259)	(6.309.651)
Пресметан данок на добивка по намалување	-	-
Ефективна даночна стапка	0,00%	0,00%

Белешка 12.1

МКД '000

Нематеријални средства

2024	Лиценци и права
<u>Набавна вредност</u>	
Состојба на 1.1.	2.015.157
Набавки во текот на годината	48.509
Присоединување ТЕЦ Неготино	
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	2.063.666
<u>Исправка на вредноста</u>	
Состојба на 1.1.	(1.665.314)
Амортизација за тековна година	(24.861)
Присоединување ТЕЦ Неготино	-
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	(1.690.175)
<u>Сегашна вредност 31.12.</u>	373.491

2025	Лиценци и права
<u>Набавна вредност</u>	
Состојба на 1.1.	2.063.666
Набавки во текот на годината	11.477
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	2.075.143
<u>Исправка на вредноста</u>	
Состојба на 1.1.	(1.690.175)
Амортизација за тековна година	(32.715)
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	(1.722.890)
<u>Сегашна вредност 31.12.</u>	355.652

Во износот на сегашната вредност на нематеријални средства, прикажан во Белешка 12.1 е вклучен износ од 262.350 илјади денари, кој се однесува на нематеријално средство во подготовка. Раководството процени дека на 31.12.2025 година надоместливата вредност на средството ја надминува сметководствената вредност, бидејќи се работи за имплементација на современ софтвер.

Белешка 12.2

МКД '000

Недвижности, постројки и опрема

	010	011	012	013	014	015	016	017	
	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Аванси за набавка на материјални средства	Вкупно
2024									
Набавна вредност									
Состојба на 1.1.	5.168.842	67.904.686	54.510.415	2.464.040	26	1.134	4.309.000	144.736	134.502.878
Набавки во текот на годината	1.656	880.457	1.245.510	761.089	-	-	174.481	75.937	3.139.131
Отуѓување/Расходување	-	-	(119.573)	(46.120)	-	-	-	-	(165.693)
Состојба на 31.12.	5.170.498	68.785.143	55.636.352	3.179.009	26	1.134	4.483.481	220.673	137.476.316
Исправка на вредноста									
Состојба на 1.1.		(50.992.629)	(42.738.061)	(1.974.508)	-	-			(95.705.198)
Депрецијација за тековна година		(837.055)	(1.864.447)	(142.726)	-	-			(2.844.227)
Отуѓување/Расходување		-	115.842	42.587	-	-			158.429
Состојба на 31.12.		(51.829.683)	(44.486.666)	(2.074.646)	-	-			(98.390.995)
Сегашна вредност 31.12.	5.170.498	16.955.460	11.149.686	1.104.363	26	1.134	4.483.481	220.673	39.085.321
2025									
Набавна вредност									
Состојба на 1.1.	5.170.498	68.785.143	55.636.352	3.179.009	26	1.134	4.483.481	220.673	137.476.316
Набавки во текот на годината	7.899	900.545	289.083	(24.173)	-	101.848	(159.571)	478.328	1.593.960
Отуѓување/Расходување	-	-	(104.113)	(57.973)	-	-	-	-	(162.086)
Состојба на 31.12.	5.178.398	69.685.688	55.821.322	3.096.863	26	102.982	4.323.910	699.001	138.908.190
Исправка на вредноста									
Состојба на 1.1.		(51.829.683)	(44.486.666)	(2.074.646)	-	-			(98.390.995)
Депрецијација за тековна година		(822.769)	(1.652.302)	(252.195)	-	-			(2.727.266)
Отуѓување/Расходување		-	24.178	57.769	-	-			81.947
Состојба на 31.12.		(52.652.452)	(46.114.790)	(2.269.072)	-	-			(101.036.315)
Сегашна вредност 31.12.	5.178.398	17.033.236	9.706.532	827.791	26	102.982	4.323.910	699.001	37.871.875

Преглед на материјални средства набавени по статусни промени од 01.09.2005 година, а кои кога се активирани, се водат по набавна вредност намалена за амортизација. Во прилог е табела од набавени средства после статусна промена.

во илјади денари				
Ред. Бр	Подружница	Набавна В-ст на постојани с-ва	Акумулирана амортизација	Сегашна вредност
1	Рек Битола	25,453,298.70	17,129,877.56	8,323,421.14
2	Дирекција	6,838,394.73	2,416,081.16	4,422,313.56
3	Енергетика	1,792,383.51	689,356.37	1,103,027.14
4	Глобочица	3,828,543.26	3,554,326.35	274,216.91
5	Хес Мавтрово	2,172,956.08	1,638,333.34	534,622.74
6	Рек Осломеј	7,617,706.65	6,530,150.46	1,087,556.19
7	Шпиље	146,823.88	64,409.52	82,414.36
8	Хец Тиквеш	3,252,813.80	3,205,960.17	46,853.62
9	Хес Треска	6,001,063.81	2,669,261.99	3,331,801.82
	Вкупно			19,206,227.48
10	Материјални средства во подготовка			4,323,910.33
11	Аванси за набавка на материјални средства			681,260.55
12	Биолошки средства			25.89
	Вкупно			24,211,424.26

На недвижниот и подвижниот имот на Друштвото е засновано заложно право хипотека во корист на Банка (види белешка 14.2).

Белешка 12.3
Вложувања во недвижности

МКД '000

2024	Вложувања во недвижности	Вложувања во недвижности во подготовка	Аванси за вложувања во недвижности	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Набавки во текот на годината	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Рекласификација	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Исправка на вредноста				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Депрецијација за тековна година	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Сегашна вредност 31.12.	-	-	-	-

2025	Вложувања во недвижности	Вложувања во недвижности во подготовка	Аванси за вложувања во недвижности	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Набавки во текот на годината	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Рекласификација	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Исправка на вредноста				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Депрецијација за тековна година	-	-	-	-
Отуѓување	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Сегашна вредност 31.12.	-	-	-	-

Белешка 12.4

МКД '000

	2025	2024
Долгорочни финансиски средства	1.812.263	916.092
Вложувања во подружница	1.619.991	1.468.627
Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва (учество во заеднички вложувања)	8.175	8.161
Долгорочни заеми и кредити на поврзани друштва во земјата и странство	759.086	-
Дадени заеми и кредити во земјата и во странство	157	157
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	7	9
Дадени депозити и кауции во земјата и странство	3.450	3.450
Останати долгорочни финансиски средства	13.450	13.452
Вредносно усогласување на долгорочните финансиски средства	(592.054)	(577.765)

МКД '000				
Заеднички вложувања	% на сопственост	Набавна вредност	Вредносно усогласување	Нето сметководствена вредност
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ - Скопје	100%	604.137	(554.049)	50.088
ФОД ДООЕЛ - Новаци, АД ЕЛЕМ - Скопје	100%	96.428	-	96.428
ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје	100%	30.306	-	30.306
ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје	100%	308	-	308
ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје	100%	308	-	308
ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје	100%	308	-	308
ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола	100%	223.968	-	223.968
СКИ ЦЕНТАР ПОПОВА ШАПКА ДООЕЛ Тетово	100%	652.179	-	652.179
ЕСМ ТОПЛИФИКАЦИЈА БИТОЛА ДООЕЛ с.Новаци	100%	10.308	-	10.308
ЕСМ Мониторинг ДООЕЛ Скопје	100%	1.741	-	1.741
Вкупно		1.619.991	(554.049)	1.065.942

Белешка 12.5

МКД '000

	2025	2024
Долгорочни побарувања	-	-
Останати долгорочни побарувања	2.753.957	2.753.957
Вредносно усогласување на долгорочни побарувања	(2.753.957)	(2.753.957)

Белешка 12.6

МКД '000

	2025	2024
Одложени даночни средства	-	-
Одложени даночни средства	-	-

Белешка 13.1

МКД '000

	2025	2024
Залихи	4.596.740	4.740.360
<i>ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ</i>		
Сировини и материјали на залиха	1.123.927	694.856
Сировини и материјали во доработка, обработка и манипулација	112.792	99.061
Вредносно усогласување на залихите на сировини и материјали	(1.811)	(1.811)
<i>ЗАЛИХА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ</i>		
Залиха на резервни делови	3.381.556	3.582.259
Вредносно усогласување на залихата на резервни делови	(222.270)	(225.156)
<i>ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ</i>		
Ситен инвентар на залиха	45.266	48.121
Ситен инвентар во употреба	174.496	172.525
Залиха на амбалажа	70	70
Амбалажа во употреба	320	320
Залиха на автогуми	9.290	5.121
Автогуми во употреба	21.537	21.259
Вредносно усогласување на залихи на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	(211.148)	(207.053)
<i>ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ</i>		
Производи на залиха	162.716	550.788

Белешка 13.2

МКД '000

	2025	2024
Средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење	-	-

Белешка 13.3

МКД '000

	2025	2024
Побарувања од поврзани друштва	770.577	732.639
Останати побарувања од поврзани друштва	788.937	732.639
Вредносно усогласување на побарувањата од поврзани друштва	(18.360)	-

Белешка 13.4

МКД '000

	2025	2024
Побарувања од купувачите	4.771.076	4.009.679
Побарувања од купувачи во земјата	3.619.911	2.922.318
Побарувања од купувачи во странство	23.541	16.105
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	1.645.095	1.598.851
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство	103	103
Побарувања од специфично работење на неповрзани друштва	238.208	238.208
Побарувања од камати (договорни и казнени)	146.809	149.895
Спорни и сомнителни побарувања	42.482	46.610
Останати побарувања	480	480
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(945.554)	(962.893)

МКД '000

Старосна структура на побарувања од купувачите	до 1 година	од 1 до 3 години	над 3 години	Вкупно
Останати побарувања од поврзани друштва	353.801	421.981	13.155	788.937
Вредносно усогласување на побарувањата од поврзани друштва		(5.205)	(13.155)	(18.360)
Побарувања од купувачи во земјата	3.065.048	69.420	485.444	3.619.911
Побарувања од купувачи во странство		21.772	1.770	23.541
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	1.589.258	48.318	7.519	1.645.095
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство			103	103
Побарувања од специфично работење на неповрзани друштва			238.208	238.208
Побарувања од камати (договорни и казнени)			146.809	146.809
Спорни и сомнителни побарувања			42.482	42.482
Останати побарувања			480	480
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	-	(22.739)	(922.815)	(945.554)
Вкупно	5.008.106	533.546	-	5.541.653

Белешка 13.5

МКД '000

	2025	2024
Обврски / побарувања кон државата	205.053	663.803
<i>Обврски кон државата</i>	<i>49.896</i>	<i>59.658</i>
Обврски за данокот на додадена вредност	1.508	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	(2.883)	(2.465)
Обврски за персонален данок на доход	48	(134)
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	51.223	62.258
<i>Побарувања од државата</i>	<i>254.950</i>	<i>723.462</i>
Данок на додадена вредност	17.329	433.942
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	237.620	289.520

Белешка 13.6

МКД '000

	2025	2024
Побарувања од вработените	1.332	2.056
Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања	959	798
Останати побарувања од вработените	374	1.258

Белешка 13.7

МКД '000

	2025	2024
Останати краткорочни побарувања	35.756	35.894
Побарувања од осигурителни друштва	20.658	(150)
Останати побарувања	31.154	52.100
Вредносно усогласување на останати побарувања	(16.056)	(16.056)

Белешка 13.8

МКД '000

	2025	2024
Краткорочни финансиски средства	2.137.982	2.583.906
Краткорочни кредити и заеми дадени на поврзани друштва во земјата	2.137.098	2.574.620
Краткорочни кредити и заеми во земјата	228	228
Краткорочно орочени денарски средства	657	9.058

Во белешка 13.8 Краткорочни финансиски побарувања, се презентирани дадени заеми на поврзани друштва во земјата на износ од 2.137.098 илјади денари (31.12.2024: 2.574.620 илјади денари).

Белешка 13.9

МКД '000

	2025	2024
Парични средства	289.344	665.567
Парични средства на трансакциски сметки во денари	263.589	663.441
Издвоени парични средства и акредитиви	84	85
Парични средства во благајна	0	0
Девизни сметки	280	502
Девизни акредитиви	24.108	-
Парични средства во благајна во странска валута	1	1
Вредносно усогласување на парични еквиваленти	1.282	1.538

Белешка 13.10

МКД '000

	2025	2024
Однапред платени трошоци	1.016.729	602.166
Однапред платени трошоци	1.016.708	603.019
Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани	-	(874)
Останати однапред платени трошоци и пресметани приходи	21	21

Белешка 14.1

МКД '000

	2025	2024
Долгорочни резервирања	1.165.397	920.660
Резервирања за трошоци во гарантен рок	-	-
Резервирања за трошоци за обновување на природни богатства	311.380	277.831
Резервирања за трошоци за реструктурирање	-	-
Резервирања за користи на вработените	497.087	496.800
Останати долгорочни резервирања	356.929	146.030

Резервирања за рекултивација на земјиште

Резервирања за рекултивација на деградирано земјиште на 31.12.2025 година во износ од 311.380 илјади денари (2024: 277.831 илјади денари) е оцена на раководството за трошоци за обновување на земјиште во регионот на рударските операции.

Резервирања за користи на вработени

Овластен актуар подготвува пресметка на сегашната вредност на обврските за дефинирани користи поврзани со работа по престанок на вработувањето (при заминување во пензија-отпремнина) и јубилеи за вработените на Друштвото. Салдото на резервирања за користи на вработените на 31.12.2025 изнесува 497.087 илјади денари, трошокот за овие резервирања во 2024 година изнесува 496.800 илјади денари.

Резервирања за судски постапки

Секторот за правни и општи работи проценува потенцијални загуби по основ на судски спорови, за што доставува преглед на судски спорови за кои што треба да се направи резервација. Салдо на резервации за потенцијални загуби по основ на судски спорови со 31.12.2025 година е 344.846 илјади денари.

Белешка 14.2

МКД '000

	2025	2024
Долгорочни обврски	15.836.496	11.145.111
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	15.836.496	11.145.111

Банка	Дата на одобрување	Рок на доспевање	Каматна стапка	Долгорочен кредит (во '000 МКД)	Краткорочен дел на кредит - обврски за камата (во '000 МКД)	Вкупен долг на 31.12. (во '000 МКД)
KWF Banka Frankfurt	29.12.2015	30.7.2030	1,50%	1.032.868	218.028	1.250.896
Комерцијална Банка АД Скопје	13.12.2017	13.12.2027	EURIBOR + 2.5%	54.662	54.662	109.324
KWF Banka Frankfurt	13.12.2018	15.5.2031	1,15%	338.452	-	338.452
EBRD	4.1.2019	10.8.2030	2%+3% margina.t.e 5%	121.123	30.281	151.403
Комерцијална Банка АД Скопје	6.7.2021	6.7.2033	shestmesechen EURIBOR + 1.9%	638.277	91.182	729.459
EBRD	1.7.2022	8.9.2033		10.523	1.503	12.026
EBRD	22.8.2023	10.2.2028		2.170.261	1.446.840	3.617.101
Уни Банка АД Скопје (синдициран кредит)	17.10.2024	28.10.2034	референтна + 2пп	611.979	13.021	625.000
Комерцијална Банка (синдициран кредит)	17.10.2024	28.10.2034	референтна + 2пп	1.835.938	39.063	1.875.000
Стопанска Банка АД Скопје (синдициран кредит)	17.10.2024	28.10.2034	референтна + 2пп	1.223.958	26.042	1.250.000
Халк Банка АД Скопје (синдициран кредит)	17.10.2024	28.10.2034	референтна + 2пп	1.223.958	26.042	1.250.000
EBRD - Комерцијална Банка	4.4.2025	4.4.2035	без камата	692.474	72.342	764.817
Халк Банка АД Скопје	13.6.2025	30.6.2035	минимум 4.2%	1.800.000	-	1.800.000
Халк Банка АД Скопје (синдициран кредит 2)	27.11.2025	27.11.2035	минимум 4.2%	900.000	-	900.000
Комерцијална Банка АД Скопје (синдициран кредит 3)	27.11.2025	27.11.2035	минимум 4.2%	900.000	-	900.000
Стопанска Банка АД Скопје (синдициран кредит 4)	27.11.2025	27.11.2027	минимум 4.2%	1.800.000	-	1.800.000
KWF Banka Frankfurt	22.12.2025	15.11.2037	EURIBOR + 1%	46.785	-	46.785
Стопанска Банка АД Скопје	25.8.2012	28.9.2035	6M EURIBOR +2.65%	258.740	30.440	289.180
Халк Банка АД Скопје	12.5.2023	30.4.2035	5%	100.205	9.097	109.302
Халк Банка АД Скопје	12.5.2023	30.4.2035	5%	76.292	6.926	83.219
Вкупно				15.836.496	2.065.468	17.901.964

Долгорочните кредити се обезбедени со гаранција издадена од основачот на Друштвото – Влада на Република Северна Македонија.

Кредитот од Комерцијална Банка со број на договор 13-520-56401/1 од 13/12/2017 е обезбеден со залог на недвижен имот на произведен погон во Железара ИЛ 9363 на КП 2271 со површина од 715 м2, како и залог на подвижен имот – опрема за производство на и пренос на електрична и топлотна енергија.

Кредитот од Комерцијална Банка со број на договор 02-140-321/2 од 06.07.2021 година е обезбеден со залог на опрема: градежна механизација и транспортни средства (дампери, цистерни за вода, цистерни за гориво, камиони, автодигалки, грејдер, булдожери и утоварувачи) во сопственост на Друштвото.

Белешка 14.3

МКД '000

	2025	2024
Одложени даночни обврски	-	-

Белешка 15.1

МКД '000

	2025	2024
Обврски кон поврзани друштва	714.906	479.189
Останати обврски од поврзани друштва	714.906	479.189

Белешка 15.2

МКД '000

	2025	2024
Обврски кон добавувачите	4.939.358	4.712.018
Обврски спрема добавувачи во земјата	4.229.057	3.911.501
Обврски спрема добавувачи од странство	652.780	545.897
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	19.843	10.622
Обврски од специфично работење од неповрзани друштва	3	217.759
Обврски за камати (договорни и казнени)	26.233	26.239

Белешка 15.3

МКД '000

	2025	2024
Обврски кон вработените	13.096	23.330
Обврски за плата и надоместоци на плата	6.969	3.848
Обврски за надоместоци на трошоците на вработените	1.196	549
Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори	234	94
Останати обврски спрема вработените	4.698	18.840

Белешка 15.4

МКД '000

	2025	2024
Останати краткорочни обврски	66.278	274.745
Обврски врз основа на учество во добивката	66.278	66.278
Обврски за краткорочни резервирања на трошоци во гарантен рок	-	208.467

Белешка 15.5

МКД '000

	2025	2024
Краткорочни финансиски обврски	3.100.486	2.798.221
Краткорочни кредити и заеми	935.923	-
Краткорочни кредити и заеми од странство	2.164.563	2.798.221

Обврски по краткорочни кредити се обелоденети во табела под белешка 14.2 во вкупен износ од 2.798.221 илјади денари.

Белешка 15.6

МКД '000

	2025	2024
Однапред пресметани обврски	5.248.416	4.620.812
Однапред пресметани трошоци	2.008.447	1.410.057
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	114.981	15.613
Одложено признавање на приходи	3.124.989	3.195.141
Останати пасивни временски разграничувања	0	0

16. КАПИТАЛ

	МКД '000	
	2025	2024
Сопственик	32.364.107	32.364.107
Влада на Република Северна Македонија	32.364.107	32.364.107
	МКД '000	
	2025	2024
Законски резерви	391.161	365.276
Издвојување од добивка	391.161	365.276
	МКД '000	
	2025	2024
Дивиденди	-	-

18. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Друштвото се јавува како тужена страна во повеќе судски постапки кои произлегуваат од работењето. Според адвокатите и правната служба на Друштвото, крајниот исход од овие правни случаи се очекува да има негативни последици врз Друштвото. Поради тоа направено е резервирање во финансиските извештаи во износ од 344.846 илјади МКД (Белешка 14.1).

Даноци

Даночните периоди на Друштвото можат да бидат предмет на инспекција од страна на даночните органи до истекот на 5 години од крајот на годината во која е поднесена или требало да биде поднесена пријавата и може да се наметнат дополнителни даноци или казни во согласност со толкувањето на даночното законодавство. Раководството на Друштвото не е запознаено со околности кои би можеле да доведат до дополнителна обврска по овој основ.

19. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Друштвото е во сопственост на Влада на Република Северна Македонија, која последува 100% од капиталот. Табелата подолу ги презентира трансакциите со поврзаните страни:

Белешка 16		
Односи со поврзани страни		
Побарувања		
Назив	31.12.2025	31.12.2024
ФОД ДООЕЛ - Новоаци	485	46.964
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ - Скопје	1.065	1.026
ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје	1.791.562	1.661.094
ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје	235.457	180.503
ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје	243.659	243.659
ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола	388	110
Вкупно	2.272.816	2.123.548
Обврски		
		(во илјади денари)
Назив	31.12.2025	31.12.2024
ФОД ДООЕЛ - Новоаци	(733.439)	(556.098)
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ - Скопје	(587)	(744)
ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје	(1.311.501)	(1.213.962)
ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје	(903)	(565)
ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола	(19.422)	(19.464)
ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје	(338.625)	-
Вкупно	(2.404.876)	(1.790.832)
Финансиски побарувања		
		(во илјади денари)
Назив	31.12.2025	31.12.2024
ФОД ДООЕЛ - Новоаци	5.535	5.535
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ - Скопје	267.194	302.601
ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје	1.508.608	1.508.608
ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје	409.086	409.086
ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје	94.000	-
ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола	25.900	106.397
ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје	572.000	210.000
СКИ Положа Шапка ДООЕЛ	9.829	30.273
ЕСМ Мониторинг	333	1.121
ЕСМ Топлинскација Битола	3.500	-
Вкупно	2.896.184	2.574.620
Финансиски обврски		
		(во илјади денари)
	-	-
Вкупно	-	-
Приходи		
		(во илјади денари)
Назив	31.12.2025	31.12.2024
ФОД ДООЕЛ - Новоаци	1.011	15.569
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ - Скопје	-	-
ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје	1.175.040	721.955
ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје	46.571	46.571
ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола	659	203
ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје	546	239.706
Вкупно	1.223.827	1.024.004
Трошоци		
		(во илјади денари)
Назив	31.12.2025	31.12.2024
ФОД ДООЕЛ - Новоаци	964.862	979.792
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ - Скопје	-	-
ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје	3.705.735	4.739.661
ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје	3.959	129.425
ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ Битола	160.168	153.967
ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје	5.858	-
Вкупно	4.840.582	6.009.045

20. НАСТАНИ ШТО СЕ СЛУЧИЛЕ ПО ДЕНОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По 31 декември 2025 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ЕМБС: 06023754

Целосно име: Акционерско друштво за производство на електрична енергија

ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	40.039.790.437,00			40.374.903.806,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	355.652.248,00			373.491.201,00
3	-- Издатоци за развој	29.045.169,00			53.788.889,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	9.895.025,00			8.670.730,00
7	-- Нематеријални средства во подготовка	316.712.054,00			311.031.582,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	37.871.875.564,00			39.085.320.836,00
10	-- Недвижности (011+012)	22.211.634.108,00			22.125.958.512,00
11	-- Земјиште	5.178.397.803,00			5.170.498.373,00
12	-- Градежни објекти	17.033.236.305,00			16.955.460.139,00
13	-- Постројки и опрема	9.939.619.084,00			11.304.928.303,00
14	-- Транспортни средства	183.771.921,00			68.067.278,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	428.671.767,00			881.053.117,00
16	-- Биолошки средства	25.894,00			25.894,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	681.260.551,00			220.673.139,00
18	-- Материјални средства во подготовка	4.323.910.334,00			4.483.480.866,00
19	-- Останати материјални средства	102.981.905,00			1.133.727,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.812.262.625,00			916.091.769,00
22	-- Вложувања во подружници	1.053.176.184,00			901.462.908,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања				1.011.026,00
24	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	759.086.441,00			
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми				156.823,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)				9.051,00

27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање				9.051,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства				13.451.961,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	12.857.757.106,00			13.496.160.841,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	4.596.739.878,00			4.740.359.725,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	1.234.907.151,00			792.106.136,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.199.116.588,00			3.397.465.949,00
41	-- Залихи на готови производи	162.716.139,00			550.787.640,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	5.833.690.855,00			5.506.328.250,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	770.576.999,00			732.638.586,00
47	-- Побарувања од купувачи	3.129.010.218,00			2.413.857.737,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.642.065.353,00			1.595.820.923,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	254.949.554,00			723.595.971,00
50	-- Побарувања од вработените	1.332.422,00			4.521.102,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	35.756.309,00			35.893.931,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	2.137.982.096,00			2.583.906.016,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	2.137.097.848,00			2.574.620.321,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	227.665,00			227.665,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	656.583,00			9.058.030,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	289.344.277,00			665.566.850,00
60	-- Парични средства	289.344.277,00			665.566.850,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	1.016.728.299,00			602.166.052,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	53.914.275.842,00			54.473.230.699,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	117.127.974,00			117.127.974,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	22.779.948.161,00			29.436.886.422,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	32.364.107.128,00			32.364.107.128,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	1.079.918.455,00			1.079.918.455,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	3.540.126.239,00			3.367.557.566,00
72	-- Законски резерви	391.161.272,00			365.275.971,00
74	-- Останати резерви	3.148.964.967,00			3.002.281.595,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	68.253.459,00			380.415.624,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	7.615.518.858,00			185.542.734,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	6.656.938.262,00			7.569.569.617,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	25.885.911.385,00			20.415.532.476,00

82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	1.165.396.654,00			920.660.139,00
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	497.087.441,00			496.799.823,00
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	668.309.213,00			423.860.316,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	15.836.495.991,00			11.145.110.712,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	15.836.495.991,00			11.145.110.712,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	8.884.018.740,00			8.349.761.625,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	714.905.857,00			479.189.396,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	4.908.073.526,00			4.701.395.940,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	31.284.000,00			10.622.458,00
100	-- Обврски кон вработените	13.096.157,00			23.330.192,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.556.214,00			
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци				208.466.820,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	3.100.485.578,00			2.798.221.158,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	66.277.942,00			66.277.942,00
108	-- Останати краткорочни обврски	48.339.466,00			62.257.719,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	5.248.416.296,00			4.620.811.801,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	53.914.275.842,00			54.473.230.699,00
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	117.127.974,00			117.127.974,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	21.962.048.896,00			23.346.886.659,00
202	-- Приходи од продажба	21.213.823.631,00			22.745.367.267,00
203	-- Останати приходи	748.225.265,00			601.519.392,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	550.787.640,00			954.808.269,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	162.716.139,00			550.787.640,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	27.847.883.860,00			30.905.310.670,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	9.243.046.280,00			10.329.162.250,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	6.927.332.555,00			6.453.821.326,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.984.886.047,00			4.903.586.412,00
212	-- Останати трошоци од работењето	791.771.686,00			836.532.240,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	4.723.168.351,00			4.887.345.689,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	2.789.791.973,00			2.908.170.566,00

215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	250.584.367,00			264.109.044,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.180.383.510,00			1.223.116.475,00
217	-- Останати трошоци за вработените	502.408.501,00			491.949.604,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.750.120.895,00			2.918.679.017,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	17.242.003,00			
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	59.444.763,00			41.905.295,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	312.043.065,00			359.877.092,00
222	-- Останати расходи од работењето	38.828.215,00			174.401.349,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	151.723.747,00			825.203.023,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	109.414.114,00			783.670.019,00
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	109.414.114,00			312.000.000,00
228	-- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва				471.670.019,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.655.289,00			10.835.369,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	39.654.344,00			30.697.635,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	534.755.544,00			432.328.000,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	491.391.753,00			397.491.470,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	43.363.791,00			34.836.530,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	6.656.938.262,00			7.569.569.617,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	6.656.938.262,00			7.569.569.617,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	6.656.938.262,00			7.569.569.617,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	4.362,00			4.541,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	6.656.938.262,00			7.569.569.617,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	6.656.938.262,00			7.569.569.617,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	1.093.468.232,00			1.085.496.956,00
604	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	29.045.169,00			53.788.889,00

606	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	9.895.025,00			8.670.730,00
609	-- Земјишта	5.178.397.803,00			5.170.498.372,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	17.033.236.305,00			16.955.460.139,00
617	-- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	25.894,00			25.894,00
619	-- Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	1.133.727,00			1.133.727,00
623	-- Вложувања во природни богатства во подготовка (< или = АОП 018 од БС)	1.475.281,00			1.475.281,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 065 од БС)	32.364.107.128,00			32.364.107.128,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	20.757.208.952,00			22.745.367.266,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	49.321.892,00			49.709.335,00
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	1.456.951,00			2.361.026,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	19.150.622,00			33.109.968,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)				34.289.268,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	653.685.302,00			531.759.131,00
662	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	51.828.976,00			7.846.311,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	21.095.585,00			57.261.159,00
664	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	1.007.829,00			1.677.026,00
666	-- Приходи од дивиденди	109.414.114,00			312.000.000,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	3.794.542.948,00			5.054.156.869,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	6.301.983,00			4.532.532,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	10.319.265,00			14.190.768,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.115.416,00			4.700.315,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	142.102.730,00			137.296.532,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.384.598.555,00			1.320.683.497,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	2.222.544.512,00			2.506.248.477,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.243.484.178,00			1.220.396.374,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	15.146.425,00			22.234.147,00

680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	148.001.136,00			492.160.319,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	6.877.199,00			6.796.794,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	46.982.570,00			44.048.251,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.884.272,00			51.128.824,00
689	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	19.947.727,00			19.799.545,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	44.390.824,00			35.838.300,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	187.091,00			389.875,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	371.822,00			2.674.103,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	228.985.686,00			217.228.269,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	34.718.734,00			31.720.567,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	1.801.772,00			1.834.204,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	11.068.822,00			7.183.715,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	204.392.785,00			205.148.136,00
701	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	15.802.798,00			15.468.207,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	188.506.539,00			189.679.929,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	15.866.298,00			4.481.287,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	9.971.901,00			45.948.157,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	9.302.267,00			10.414.779,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	4.905.115,00			3.276.714,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	8.495.262,00			15.438.453,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.403.538,00			1.332.318,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	226.730.603,00			249.507.927,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	9.493.032,00			12.105.362,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	307.619.015,00			236.812.957,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	92.288,00			1.994.102,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	4.066.206,00			5.641.256,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	4.362,00			4.541,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4286	- 35.110 - Производство на електрична енергија од необновливи извори	22.113.772.643,00			

Потпишано од:

Violeta Spasovska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.